

ВМРО-ДПМНЕ К

На овие локални избори ВМРО-ДПМНЕ стартува многу сигурно, пред сè, поради тоа што во моментот владејачката партија има многу повисок рејтинг од оној на опозицијата, што ѝ дава за право да биде значително комотна во севкупниот изборен процес. Гласовите кои оваа партија ги освои на последните вонредни парламентарни избори, одржани само пред неколку месеци, воопшто не се занемарувачки, и можат да бидат сериозен репер за движењето на овие избори. Доколку претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, успее да го повтори истиот скор и на овие избори, тогаш со сигурност може да се тврди дека владејачката партија ќе ги обои во портокалова боја општините во Република Македонија.

Сегашната состојба на СДСМ е значително слаба, што на оваа партија не ѝ дава можност за надеж дека на локалните избори би можела да направи сериозна промена на политичката сцена ниту, пак да "избоксира" добар скор за добивање општини. Факт е дека во моментот СДСМ типуваше само на мал број градоначалнички места, бидејќи е свесен за ситуацијата во која се наоѓа, но сепак и на овие избори ќе истрча со стар и веќе "издуван" кадар. Времето кое опозицијата требаше да го искористи за обновување на партијата, со нови и свежи кадри, очигледно е пропуштено.

Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

Република Македонија повторно се наоѓа пред нов изборен циклус. Само што ги одморивме очите од силните предизборни пораки на политичките партии, со кои политичарите дваесет дена нè заслепуваа од телевизиските екрани, многу веројатно веднаш по Нова година ќе имаме можност да видиме и да слушнеме нова рунда надежни пораки. Единствената разлика е во тоа што овој пат тие ќе бидат малку поразлични од претходните, со оглед на фактот дека се работи за локални и за претседателски избори. Тоа што во една кампања всушност ќе се "тераат" две, односно два изборни циклуса, говори за фактот дека ќе имаме жестока и интензивна кампања, која на овие избори можеби ќе донесе значително поместување на одредени партиски и политички фигури. Всушност, како и секогаш, локалните избори во Р Македонија (барем досега), биле репер за идните парламентарни избори, но и мегдан за вистинско одмерување на силите меѓу власта и опозицијата.

На овие локални избори ВМРО-ДПМНЕ стартува многу сигурно, пред сè, поради тоа што сега владејачката партија има и тоа како повисок рејтинг од оној на опозицијата, што ѝ дава за право да биде значително комотна во севкупниот изборен процес. Гласовите кои оваа партија ги освои на вонредните парламентарни избори, одржани пред неколку месеци, воопшто не се занемарувачки, и можат да бидат сериозен репер за движењето на овие избори. Доколку претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, успее да го повтори истиот скор и на овие избори, тогаш со сигурност може да се тврди дека владејачката партија ќе ги обои во портокалова боја општините во Р Македонија, пред сè, затоа што ВМРО-ДПМНЕ на последните избори успеа да победи дури и во оние градови и општини, кои долго време важеа за упоришта на СДСМ. Оттаму, доколку судиме според сондажите, направени според последните избори, ВМРО-ДПМНЕ би можело да однесе победа во сите поголеми градови во Р Македонија, вклучувајќи го и главниот град Скопје.

Ситуацијата во СДСМ, пак, е значително различна од онаа во владејачката партија, поради тоа што таа веќе долго време се наоѓа во криза и апатија, од која очигледно тешко дека ќе излезе. Последните вонредни парламентарни избори покажаа дека и по две години "стажирање" во опозиција, СДСМ не успеал да застане на нозе ниту, пак, да

создаде нов имиџ, со кој евентуално би ги освоил гласачите. Напротив, тој останал на истото ниво на кое беше и кога ги изгуби изборите во 2006 година. Честата промена на претседателите, што овозможи создавање на нови и нови лоби групи внатре во партијата, донесе дополнително раслојување на партиското членство и внатрешно непријателство, кое дефинитивно се ефектуира врз функционирањето на целата партија.

ПАРТИЈАТА ПРЕД ЛИЧНОСТА!

Сегашната состојба на СДСМ е слаба, што на оваа партија не ѝ дава можност за надеж дека на овие локални избори би можело да направи сериозна промена на политичката сцена ниту, пак, да "избоксира" добар скор за добивање на општини. Факт е дека во моментот СДСМ типуваше само на мал број градоначалнички места, бидејќи е свесен за ситуацијата во која се наоѓа, но сепак и на овие избори ќе истрча со стар и веќе "издуван" кадар. Времето кое опозицијата требаше да го искористи за обновување на партијата, со нови и свежи кадри, очигледно е пропуштено. Оттаму промовирањето на "старите фаци" во ново руво, сигурно нема да ѝ донесе бенефит, иако на овие избори не се мали шансите опозицијата да ги изгуби и оние општини во кои по правило секогаш извојуваше победа.

Сепак, изненадувања секогаш има. Иако во политиката тие се многу ретки, бидејќи таму преку ноќ ништо не се случува, сепак факторот граѓанин не смее да се потцени, зашто токму од него зависи развојот на една политичка партија или, пак, на владината гарнитура. Неговата перцепција за генералната политика во државата или генералното однесување на одредена политичка партија многу лесно се пренесува на гласачкото живче, со кое обично се казнува одреден потег на власта или на опозицијата. Иако еден период се мислеше дека граѓанин на Р Македонија престанале да гласаат од инает, сепак мора да се констатира дека таа навика сè уште постои, и најверојатно ќе се примени и на овие избори. Бидејќи се работи за локални избори би требало да се гласа за личност, но во Р Македонија таа практика сè уште не може да се воспостави, што значи и на овие локални избори прв план ќе бидат политичките партии, наспроти предложените кандидати за градоначалници.

ОМОТНО, СДСМ ВО ГРЧ!

